

СОРАБОТКА НА ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТОТ СКОПЈЕ И СТАФОРДШИР УНИВЕРЗИТЕТОТ ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

ОБРАЗОВАНИЕ

Двата универзитета го почнаа своето стратешко партнерство во април 2007 година. Њујорк Универзитетот Скопје во декември 2007 година се стекна со франшиза од Стафордшир Универзитетот која вклучува понуда на нивните постдипломски студии од областа на бизнисот и компјутерските науки.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТИ СО БРИТАНСКА ДИПЛОМА!

Њујорк Универзитетот Скопје и Стафордшир Универзитетот од Велика Британија ја објавија успешната соработка која е почната уште пред една ипол година. Со реализација на оваа соработка за прв пат во Македонија, Њујорк Универзитетот Скопје нуди можност македонските студенти да стекнат диплома од Стафордшир Универзитетот од Велика Британија.

Студентите запишани на овие програми на Њујорк Универзитетот Скопје истовремено стануваат студенти и на Стафордшир Универзитетот, при што се стекнуваат со британско образование и британска диплома. Британските студиски програми на Њујорк Универзитетот Скопје целосно го имплементираат системот и стандардите на работа на Стафордшир Универзитетот.

На овој настан свое објаснување за

важноста од оваа соработка имаа ректорот на Њујорк Универзитетот Скопје, проф. д-р Јане Миљовски и проф. Peter Reynolds, директор на меѓународната канцеларија на Стафордшир Универзитетот.

"Оваа соработка претставува вистинска вредност со која прво ние можеме да се гордееме, а понатаму и Македонија. Реализацијата на соработката, исто така, претставува и потврда за нашите квалитети. Новата франшиза која ја доби Њујорк Универзитетот Скопје ги вклучува додипломските студии од областа на бизнисот и компјутерските науки. Првата генерација студенти ќе се запише во претстојната 2008/2009 академска година. Планирани се 100 нови студенти кои треба да издвојат 2.700 евра за една година. Олеснително за нив е што таа сума може да ја платат на осум рати, а понатаму нема да имаат дополнителни трошоци",

истакна ректорот Миљовски.

Понатаму, ректорот потенцираше дека студентот кој ќе се запише на Њујорк Универзитетот Скопје може на почетокот да студира на споменатиот универзитет, а доколку сака студиите може да ги продолжи на Стафордшир Универзитетот во Британија и обратно.

Истовремено, во рамките на Њујорк Универзитетот Скопје ќе се отвори кан-



ПОТПИШУВАЊЕ НА
ВАЛИДНИТЕ ДОКУМЕНТИ

целарија на Стафордшир Универзитетот, со што на македонските студенти ќе им се обезбеди постојан и непосреден контакт со британскиот партнер универзитет.

Њујорк Универзитетот Скопје е основан во 2005 година, како приватна високообразовна институција, по добивањето на акредитација од Одборот за акредитација на високото образование и дозвола за работа од Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Стафордшир Универзитетот од Велика Британија е основан во 1900 година и претставува еден од водечките британски образовни институции. Број над 20.000 студенти од кои над 90 отсто се вработуваат во првите шест месеци по завршувањето на студиите, а 66 отсто се на врвни менаџерски позиции.



ОБЈАВУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА